

**„Антикорупциска едукација на ученици од средно образование“ – Проектот е поддржан од  
Амбасадата на Холандија во Скопје**

**Предмет: Повик за консултантски услуги 0507-202/19**

Отворениот повик за **консултант за подготовка на едукативна програма** е во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ финансиран со помош од Амбасадата на Холандија во Скопје, имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 1 јануари 2019 – 31 декември 2020.

**За проектот:** Проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ е двегодишен проект на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје во партнерство со Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), а во соработка со Министерството за образование (МОН) и Бирото за развој на образование (БРО). Проектот цели кон ефикасно и ефективно едуцирање на младите за корупцијата како појава, формите во кои се јавува и начините за ефикасна борба против неа во рамки на формалното образование.

**I. Делокруг на работа**

Вкупен број денови на експертски ангажман: максимум 48.

- Развој на едукативна програма за ученици во средно образование врз основа на наоди од истражување;
- Развој на програма за наставници во средно образование врз основа на наоди од истражување;
- Обука за наставници;
- Комуникација со проектниот тим на ИДСЦС и работната група составена од претставници од Министерство за образование и наука (МОН), Биро за развој на образование (БРО), и Државна комисија за спречување корупција (ДКСК).

**II. Испораки**

1. Наставна програма и прирачник за наставници;
2. Едукативен прирачник и материјали за ученици;
3. Програма за обука на наставници;
4. Спроведување на 3 (три) дводневни обуки за наставници;
5. Развој на алатки за евалуација на успешност на наставните материјали;
6. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој е ангажиран експертот.

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. Работниот јазик на овој ангажман е македонски.

**При развојот на продуктите потребно е да се земат предвид Методологијата за развој на стандарди на квалификации од Националната рамка за квалификации и начинот на подготовка на програмите во средно образование од БРО, а развиени според формуларите одобрени од МОН.**

## **I. Временска рамка**

Сите испораки предвидени со проектот треба да бидат испорачани во периодот од месец јуни до крајот на месец септември, 2019г.

## **II. Сопственост**

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДЦС. Експертот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од ИДЦС.

## **III. Надомест**

Вкупниот надомест за извршените услуги на експертот/те не ја надминува сумата од бруто 442 800 денари.

## **IV. Потребни документи:**

### **a. За правни лица**

- Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија (не постара од шест месеци од денот на аплицирање);
- Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот експерт/и;
- CV на експертот во ЕУ формат на македонски јазик (\*Консултантот/те потребно е да има/ат познавања и искуство во областа антикорупција, како и искуство во подготовка на едукативни материјали и програми);
- Понуда.

### **Забелешка:**

1. Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, нето износ на еден консултациски ден, како и листа на продукти со временска рамка.
2. Уплатата за извршените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ.

### **b. За физички лица**

- Референтна листа на претходни слични ангажмани;
- CV на експертот во ЕУ формат на македонски јазик (\*Консултантот/те потребно е да има/ат познавања и искуство во областа антикорупција, како и искуство во подготовка на едукативни материјали и програми.)
- Понуда.

### **Забелешка:**

\*Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, нето износ на еден консултациски ден, временска рамка, како и листа на продукти со временска рамка.

**\*И физичките и правните лица можат да аплицираат во тимови од консултанти.**

**\*Набавката од овој повик е деллива.**

**\*Неподобни кандидати за аплицирање на овој повик се вработени лица како државни и јавни службеници.**

#### **V. Процес на селекција и бодување**

ИДСЦС ќе го избере експертот/те на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 3 фази:

1. Проверка на техничка исправност на апликациите (валидна тековна состојба кај правните лица и дали е испратена комплетна документација согласно барањата во повикот).
2.
  - i. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени)
  - ii. Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени)
  - iii. Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени).
3. Избор на најдобрата понуда.

#### **VI. Достава на апликација**

Апликацијата (професионално резиме и понуда на македонски јазик) треба да биде испратена во електронска форма на [contact@idscs.org.mk](mailto:contact@idscs.org.mk) со наслов: **Апликација за консултантски услуги 0507-202/19, не подоцна од 19ти јуни (среда - 23:59ч.) 2019г.** ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не подоцна од 26ти јуни 2019г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само претселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

ИН

Број: 0507-202/19

Скопје, 07.06.2019